



**Б А Р А Њ Е З А И Н И Ц И Ј А Т И В А
З А И З Р А Б О Т К А Н А У П**

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање поднесувам барање за финансирање на иницијатива на Урбанистички проект:

_____ (име и презиме на физичко лице со број на лична карта или ЕМБГ или назив на правно лице)

_____ (адреса на физичко лице, тел. за контакт и e-mail или седиште на правно лице, лице за контакт или полномошник, тел. за контакт и e-mail).

Во прилог на ова барање доставувам:

- уплата од 250,00 ден за Иницијативата согласно Законот за административни такси.
- изјава заверена на нотар за финансирање на иницијативата на измена на Урбанистички план за вон населно место.

_____ (имотен лист (фотокопија) за м.в. – место викано, К.О.- катастарска парцела или Г.П.- градежна парцела, Општина Петровец).

➤

_____ (извод од план за м.в. – место викано, К.О.- катастарска парцела или Г.П.- градежна парцела, Општина Петровец, во колку има донесено).

- податоци за планскиот опфат, предмет на планирањето, интересот и причината за иницијативата и образложение за оправданоста и потребата од отпочнување на постапка.

Барањето за иницијативата се доставува до архивата на Општината.

_____ (друго)

Барател:

Дата:

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ



назив и седиште на примач – Трезорска сметка - буџет на Општина Петровец;
банка на примач – Народна банка на РСМ;
транзакциска сметка - 10000000063095;
уплатна сметка - 840 153 03182; приходна шифра и програма - 722315 00;
цел на дознака – барање за Урбанистички проект
(уплата се врши на образец ПП50)